

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Избрани теми од економија			
2.	Код	STM 519			
3.	Студиска програма	Статистички методи за бизнис и економија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва година/ втор семестар	7.	Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Билјана Ташевска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Наставата по овој предмет ќе им овозможи на студентите: <ul style="list-style-type: none"> да ги разбираат и применуваат концептите и методите на современата микроекономска анализа на пазарните структури да ги разбираат ограничувањата во саморегулацијата на пазарите и потребата од државна интервенција кај пазарните неуспеси да ја осознаат содржината на основните макроекономски агрегати, поврзаноста помеѓу нив и методите за нивна пресметка да ги разберат и оценуваат целите, инструментите и моделите за водење на клучните макроекономски политики: фискалната и монетарната политика да дискутираат за современи прашања поврзани со глобализацијата, одржливиот развој, нееднаквоста и сиромаштијата итн. да ги пролабочат своите теоретски знаења за избраните проблеми и концепти од економијата, поврзани со функционирањето на пазарите, улогата на државата, макроекономските концепти и политики да ги препознаат можностите за примена на квантитативни методи за економска анализа, но и нивните ограничувања во истражување на одредени економски појави и процеси да имаат солидна основа за примена на стекнатите квантитативни знаења и вештини за анализа на реални проблеми од областа на микроекономијата или макроекономијата 				
11.	Содржина на предметната програма: Предметот анализира одредени области и теми од економијата, а главниот фокус на наставата е променлив и ги одразува тековните интереси на студентите. Теми кои се обработуваат во рамки на предметот се: <ul style="list-style-type: none"> Пазарна алокација на ресурсите Урамнотежување - чистење на пазарите Трите големи пазари: пазарот на добра и услуги, пазарот на труд и пазарот на капитал - взаемна зависност Пазарен неуспех (market failure) и неуспех на државата (government failure) Државна регулација на пазарите - искуства на развиените земји, на одбрани земји во транзиција и поуките за Северна Македонија Клучни макроекономски агрегати Анализа на клучните макроекономски политики Економски кризи – причини и последици Глобализација Нееднаквост и сиромаштија Одржлив развој 				
12.	Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни вежби со користење на компјутери, статистички софтвер и бази на податоци, изработка на индивидуални проекти и презентација на истите, гостин на предавања, студии на случај.				
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа			
14.	Распределба на расположливо време	24+16+40+10+90=180 часа			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	24 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Семинарски/стручен труд/проект/истражување (презентација писмена и усна)	40 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часа	
		16.3.	Домашно учење	90 часа	
17.	Начин на оценување	50+40+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови			50 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна), лабораториски вежби			40 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)				
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности од точка 15 и 16				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Интерна евалуација и анкета				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Pindyck, R., D. Rubinfeld	Microeconomics, 9 th Edition	Prentice Hall, International, Inc.	2018
		2.	Burda, M. and C. Wyplosz	Macroeconomics: A European Text, 7 th Edition	Oxford University Press	2017
	22.2.	Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Krugman, P. and R. Wells,	Macroeconomics, 5 th Edition	Worth Publishers	2017
		2.	Krugman, P. and R. Wells,	Microeconomics, 5 th Edition	Worth Publishers	2017
3.		Фити, Т.	<i>Макроекономија на големите кризи</i>	Македонска академија на науките и уметностите	2020	
4.	Статии од реномирани списанија, студии на случај					